



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Среда, 11 септември 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 37

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 0,60 динари — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дина. — Редакција: Улица Јована Ѓискиќа бр. 1. Пошта: Факс 126 — Телефони: централа 59-931, 59-932, 59-933 и 59-934; Служба за претплата 81-732. Продавна служба 81-671.

454.

Врз основа на членот 135 став 2 и членот 175 од Деловникот на Сојузната скупштина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67) и точката 6 став 2 од Одлуката за формирање Сојузен правен совет и Сојузен економски совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/68), Административната комисија на Сојузната скупштина, на својата 60-та седница од 29 јули 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ И НАГРАДИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА, НА ЗАЕДНИЧКИТЕ КОМИСИИ НА ДВА ИЛИ ПОВЕЌЕ СОБОРИ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА, НА СОЈУЗНИОТ ПРАВЕН СОВЕТ И НА СОЈУЗНИОТ ЕКОНОМСКИ СОВЕТ

1. Претседателите и членовите на комисиите на Сојузната скупштина, на заедничките комисији на два или повеќе собори на Сојузната скупштина, на Сојузниот правен совет и на Сојузниот економски совет, како и на нивните работни тела, избрани односно именувани од редот на научните, стручните и јавните работници, а кои не се сојузни пратеници (во натамошниот текст: членовите на комисиите и советите), имаат право на дневници и на надоместок на патните трошоци според прописите што важат за сојузните пратеници, кога патуваат заради учествување во работата на комисиите односно советите и нивните работни тела или заради извршување на други работи по нивна одлука.

Членовите на комисиите и советите имаат право на дневница за деновите поминати надвор од местото на постојаното живеење во износ од 100 динари, на надоместок на патните трошоци за превоз со железница и за користење кола за спиење, автобус, брод или авион, односно на надоместок на трошоците за користење на сопствен патнички автомобил во износ од 0,30 динари за 1 поминат километар во одење и враќање.

2. Членовите на комисиите и советите имаат право на награди за учество на седници на комисиите односно советите и нивните работни тела во износ од 100 динари дневно.

Во износот на надоместокот од ставот 1 на оваа точка е содржана и наградата за работата на подготвувањето и проучувањето на материјалот во врска со прашањата на дневниот ред на седницата на комисиите односно советите и нивните работни тела.

Право на надоместокот од ставот 1 на оваа точка немаат функционерите и работниците што работат во службите на Сојузната скупштина и Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, како и лицата што во работата на комисиите односно советите и нивните работни тела учествуваат како претставници на општествено-политичките заедници и нивните органи или како претставници на општествено-политичките, работните и други организации,

ако вршењето на тие работи спаѓа во нивната редовна должност.

3. Членовите на комисиите и советите имаат право и на надоместок на личниот доход што не ќе го остварат поради учествување на седниците на комисиите односно советите и нивните работни тела.

Членовите на комисиите и советите што вршат самостојна дејност имаат право на надоместок на личниот доход што не ќе го остварат поради учествување на седниците на комисиите односно советите и нивните работни тела, а кој му одговара на личниот доход што, според утврдената даночна основица го остварила од таа дејност во претходната година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1968 година.

01/6 бр. 3275/1

30 јули 1968 година

Белград

Административна комисија на Сојузната скупштина

Претседател,
Радован Папиќ, с. р.

455.

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОДИГАЊЕ ПРАТЕНИШТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКАТА ПАНАМА НА СТЕПЕН НА АМБАСАДА

1. Пратеништвото на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Панама се подига со денот 13 јуни 1968 година на степен на амбасада.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 114

4 септември 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

456.

Врз основа на членот 240 од Законот за Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/64 и 57/65), Врховниот командант на оружените сили на Југославија пропишува

П РА В И Л Н И К **ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-** **КОТ ЗА СУДОВИТЕ НА ЧЕСТА ЗА РЕЗЕРВНИТЕ** **ПОДОФИЦЕРИ, ОФИЦЕРИ И ВОЕНИ СЛУЖБЕ-** **НИЦИ**

Член 1

Во Правилникот за судовите на честа за резервните подофицери, офицери и воени службеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/65) во членот 8 уводната реченица се менува и гласи:

„Како престапи во смисла на овој правилник се сметаат дејствијата направени надвор од воената служба со кои се штети угледот на резервен подофицер, офицер или воен службеник, а согласно со членот 237 од Законот за Југословенската народна армија тоа се особено:“.

Член 2

Членот 14 се менува и гласи:
„При судовите на честа постои обвинител и потребен број заменици.

Обвинителите при судовите на честа и нивните заменици даваат свечена изјава пред истите органи како и судиите на тие судови.“

Член 3

Во членот 20 став 1 зборовите: „Кога ќе дознае“ се заменуваат со зборовите: „Кога постои основано сомневање“.

Во ставот 2 по зборовите: „штом ќе дознае“ се додаваат зборовите: „дека постои основано сомневање“.

Член 4

Во членот 24 став 1 зборовите: „му го доставува целиот предмет, заедно со свој предлог, на старешината надлежен за ставање под суд на честа“ се заменуваат со зборовите: „ке донесе решение за ставање под суд на честа“.

Во ставот 3 зборовите: „до старешината на военотериторијалниот орган кај кој е основан првостепениот суд на честа,“ се заменуваат со зборовите: „до командантот на армиската област,“.

Член 5

Во членот 25 зборовите: „ке му го достави предметот со свој предлог на надлежниот старешина заради донесување решение“ се заменуваат со зборовите: „ке донесе одлука“.

Член 6

Во членот 26 став 1 зборовите: „старешината на оној военотериторијален орган кај кој е основан првостепениот суд на честа“ се заменуваат со зборовите: „месно надлежниот командант на воениот округ“.

Во ставот 2 зборовите: „Старешината од ставот 1 на овој член,“ се заменуваат со зборовите: „Командантот на воениот округ,“.

Член 7

Членот 30 се менува и гласи:
„Обвинетиот има право да поднесе приговор против обвинителниот акт во рок од три дена од денот на доставувањето на обвинителниот акт.“

Член 8

Членот 31 се менува и гласи:
„Лицето против кое се води постапка може во текот на целата постапка да има бранител што самото ќе го избере.

За изборот на бранителот тоа лице е должно по ставањето под суд да го извести судот на честа.

Судот на честа на оптужениот ќе му постави бранител по службена должност кога претресот се одржува во отсуство на оптужениот поради тоа што оптужениот е во бегство или инаку не им е достапен на државните органи.

Судот на честа може да определи бранител по службена должност и кога оптужениот самиот не зел бранител, а судот смета дека на оптужениот му е потребен бранител.

Бранителот, по правило, треба да има правна подготовка.

Бранителот има право во текот на постапката да ги проучи списите и да ги разгледа прибавените предмети што служат како доказ.

Член 9

Во членот 33 зборот: „казнува“ се заменува со зборовите: „огласува за крив“.

Член 10

Во членот 34 ставот 2 се менува и гласи:

„Жалба можат да изјават обвинителот и обвинетиот. Бранителот може да изјави жалба само ако обвинетиот на тоа изречно не му се противи.“

Член 11

Во членот 36 ставот 2 се менува и гласи:

„За одржување седница на советот ќе се извести обвинителот при Вишиот суд на честа, а обвинетиот и бранителот — ако тие тоа го бараат или ако претседателот на советот најде дека тоа би било корисно за разјаснување на нештата.“

Член 12

Во членот 37 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако барањето за заштита на законитоста е покренато на штета на осудениот, а Вишиот суд на честа најде дека е основано, тој само ќе утврди дека постои повреда на законот, не засегнувајќи во правносилноста на пресудата.“

Член 13

По членот 37 се додава нов член 37а, кој гласи:

„Постапка окончена со правносилна одлука на судот на честа може да се повтори согласно со одредбите на Законикот за кривичната постапка.

Согласно со одредбите на Законикот за кривичната постапка се врши вонредно ублажување на казната.“

Член 14

Во членот 38 на крајот на ставот 4 се става записка и се додаваат зборовите: „како и трошоците за доаѓање на седницата на второстепениот суд, ако барал да биде повикан“.

Член 15

Во членот 47 став 2 реченицата: „Молбата се доставува преку старешината што го ставил осудениот под суд на честа.“ се брише.

Член 16

Во сите членови, освен во членот 8 точка 2 и во називите на одделите зборот: „дисциплински“ и зборовите: „виши дисциплински“ се бришат.

Член 17

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 54
29 август 1968 година
Белград

Врховен командант
на оружените сили
на Југославија
Маршал на Југославија
Јосип Броз Тито, с. р.

457.

Врз основа на точката 8 од Одлуката за условите за склучување заеми кај Меѓународната банка за обнова и развој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/68), во согласност со сојузниот секретар за стопанство, сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ПОДНЕСУВА КАКО ДОКАЗ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ОД ТОЧКАТА 7 НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ЗАЕМИ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

1. Овластената банка што, во смисла на точката 3 од Одлуката за условите за склучување заеми кај Меѓународната банка за обнова и развој (во натамошниот текст: Одлуката), ќе биде избрана за поднесување на Меѓународната банка предлози за склучување заеми и за склучување договор за заем со таа банка, е должна, во смисла на одредбите од точката 7 на Одлуката, да му поднесе на Сојузниот извршен совет докази, како за себе така и за другите овластени банки што ќе учествуваат во користењето на заемот односно што ќе дадат гаранции по тој заем, и тоа:

1) преглед на ангажираниот девизен кредитно-гаранциски потенцијал, на образецот бр. 1 од Упатството на Народната банка на Југославија, бр. 94/VI-44 од 3 јуни 1968 година, за спроведувањето на Одлуката за височината на износите до кои овластените банки можат во 1968 година да користат кредити во странство и да бидат гаранти по кредитни работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/68);

2) состојба на кредитниот фонд во девизи и на девизниот кредитно-гаранциски потенцијал, на образецот бр. 2 од истото упатство;

3) преглед на кредитните работи и на дадените гаранции што не го товарат девизниот кредитно-гаранциски потенцијал, на образецот бр. 3 од истото упатство.

Во овие прегледи односно состојба овластената банка ќе ја прикаже состојбата на последниот ден во месецот што му претходи на месецот во кој на Сојузниот извршен совет му се поднесува барањето во смисла на ставот 2 точка 7 од Одлуката, заверено од страна на Народната банка на Југославија;

4) доказ дека инвеститорот ги обезбедил потребните средства за финансирање на изградбата на објектот во делот што нема да се финансира од заемот кај Меѓународната банка, направен на начинот како што е тоа пропишано во членот 70 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/67 и 39/68);

5) докази дека ќе бидат обезбедени средства за отплатување на заемите на Меѓународната банка (заверен извод од договорот со инвеститорот односно со деловната банка, и слично);

6) гаранција (обврска) дека во случај инвеститорот да не ги исполни на време своите обврски (динарски и девизни) по кредитот кај Меѓународната банка, сама ќе ги изврши тие обврски без одлагање.

2. Подносителите на барањето од точката 4 на Одлуката се должни да поднесат, и тоа:

1) доказ за обезбедувањето средства за финансирање на изградбата на инвестициониот објект во делот што нема да се финансира од заемот кај Меѓународната банка, според одредбата на членот 70 точка 3 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти, како и изјава дека средства за враќање на заемот на Меѓународната банка ќе бидат обезбедени;

2) прегледите од точката 1 под 1 и 3 и состојбата од точката 1 под 2 на оваа наредба — за овластената банка што ја избрал инвеститорот, како и гаранцијата на таа банка според точката 1 до 6 на оваа наредба.

3. Подносителите на барањето од точ. 3 и 4 на Одлуката се должни по завршените меѓународни лицензации да ѝ поднесат на Народната банка на Југославија извештај и докази за височината на делот на девизните средства потребни за плаќање во странство што произлегува од тие лицензации.

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-1-6769/1

30 август 1968 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Јанко Смоле, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 87 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ

За вршител на должноста директор на Сојузниот завод за патенти се определува Славољуб Виторовиќ, директор на Југословенскиот завод за стандардизација.

Б. бр. 67

4 септември 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги, уметност и смелост покажана во текот на народноослободителната војна на организирањето и дејствувањето на илегалната радио-станица „Кричач“ во окупираната Љубљана со чија работа е сторен голем придонес за развојот на народноослободителното движење и правилното известување на јавноста

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Горшич Милко;

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Брелих инж. Милош и Осредкар др инж. Милан;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Брајер Цирил, Хартнер инж. Драго, Јершич Миро, Магајна инж. Божидар;

СО ОДРЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Албрехт-Кеслер Вера, Доленц Јоже, Фурлан-Лузнар Антонија, Фурлан Габријел, Кобилица Рудолф, Ласич-Том инж. Вида, Матул Неда, Моравец-Врховец Стана, Можина Игнац, Штурм Феодора, Штура Вида, Трстењак-Квас Тончка, Залокар др Ана;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Браухер Франц, Бутинар Иво, Фурлан др Борут, Хартнер Бранко, Кобал-Среботњак Тончка, Павлић Алојз, Прохинар Цирил, Старе инж. Остој, Шемрл Јулиј, Шишка Мара.

Бр. 161
16 ноември 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги стечени во работата во областа на стопанскиот, културниот и општествениот развиток на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Рачић Божо;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Илешич др Светозар, Поточник др Миха;
за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Вилхар Сречко;

за заслуги и постигнати успеси во социјалистичката изградба, на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Калан Павле;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Цеферин Франц, Дорник Петер, Комељ Бого, Ријавец Јосип, Шваб Митја;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Чуфер Франц, Гахпершич-Криж Соња, Модич Станко, Павшич Леополд, Жарко-Шулигој Савица, Веселко Макс, Вољч Јанез;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бизјак Карел, Демшар инж. Јоже, Димец Франц, Доброволц Франце, Доленц Блаж, Кофол Франц, Маринич Станислав, Пагловец Цирил, Превц Винко;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ

Гросар Франц, Јеловчан Валентин, Мрак-Ренко Јоланда.

Бр. 162
16 ноември 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за работата од особено значење за општествениот и научниот напредок на земјата, како и за особени успеси во производството

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Босанац Крето, полковник на финансиската служба.

Бр. 163
20 ноември 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и постигнати успеси во социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дроњак Милојко, Филип Никола, Гахперт Јосип, Мургић-Михалинец Катица, Руње Стјепан, Стојановић Миодраг, Вукелић инж. Владимир.

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бартолић Младен, Велић Јосип, Ђурманић Љацко, Харастин Антун, Хорват Антун, Крушлин Владо, Ласић-Бркљачић Маријана, Мургић Јосип, Патафта Мијо, Прица Ђуро, Тагаде Lily, Трцак Ђуро;
за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ

Ципек Иван, Гамбирожа Никола, Колар Мијо, Крамер Звонко, Вичар Рикард.

Бр. 164
22 ноември 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
454. Одлука за надоместоците и наградите на членовите на комисиите на Сојузната скупштина, на заедничките комисии на два или повеќе собори на Сојузната скупштина, на Сојузниот правен совет и на Сојузниот економски совет — — — —	803
455. Одлука за подигање пратеништвото на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Републиката Панама на степен на амбасада — — — —	805
456. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за судовите на честа на резервните подофицири, офицери и воени службеници — — — —	806
457. Наредба за документацијата што се поднесува како доказ за исполнување на условите од точката 7 на Одлуката за условите за склучување заеми кај Меѓународната банка за обнова и развој —	807
Решение за определување на должноста директор на сојузниот завод за патенти —	807